



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Daikin

Енапарт секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

Производ	Опис
RP15A1-22-30-T	роторот пумпа
DW 36 H-20	
DW 38 H-20	нафта дистрибутер
DW-56 H-30	нафта дистрибутер
U00531B06	Хидраулична единица
FB-4A	Љубе пумпа
GKL-2-100	
GKL-2-100	Маст кертриџ Daikin
JCAG060420	Еден начин вентил
JS-G06-66CA-75	solenoid
5006319	компресор
KSO-G03-2BB-20	Solenoid Controlled Valve
LRV-36A	РИКВЕРЦ ВЕНТИЛ
V15A1RY-95	Хидраулична пумпа
RP15A1-22-30	Ротор пумпа
EHU25-L04-A-30	ЕКО БОГАТА
1YC23HXD	
DV-42H-20	ДИСТРИБУТЕР ВЕНТИЛ
DV-43H-20	ДИСТРИБУТЕР ВЕНТИЛ
DV-44	Пумпа за ладење
DW-46H-30	Вентил (заменува застарен дел број DV46-H)
DV-54H-20	ДИСТРИБУТЕР ВЕНТИЛ
DV-62H-20	Вентил за дистрибуција на подмачкување
MEV20BLFF6B160	контрола на електромагнетниот
KSO-G02-2AA-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2AA-30-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2AA-30-TR	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2AA-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2AB-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2AB-30-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2AB-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2AP-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2AP-30-TR	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2AP-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2BA-30-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2BA-30-E	Електромагнетниот вентил

Производ	Опис
KSO-G02-2BA-30-TR	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2BB-30-EN	електромагнетниот контролен вентил
KSO-G02-2BA-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2BB-30-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2BB-30-TR	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2BB-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2BP-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2BP-30-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2BP-30-TR	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2BP-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2CA-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2CA-30-TR	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2CA-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2CB-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2CB-30-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2CB-30-TR	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2CB-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2CP-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2cp-30-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2cp-30-TR	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2cp-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-DA-30	Електромагнетниот-управувана вентил
KSO-G02-DA-30-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-DA-30-TR	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-DA-30-N	Електромагнетниот-управувана вентил
KSO-G02-2DB-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2DB-30-E	Електромагнетен вентил
KSO-G02-2DB-30-TR	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2DB-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2DP-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2DP-30-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2DP-30-TR	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2DP-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2NA-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2NA-30-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2NA-30-TR	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2NA-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2NB-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2NB-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2NP-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2NP-30-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2NP-30-TR	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2NP-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-3CA-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-3CA-30-EN	Електромагнетниот-управувана вентил

Производ	Опис
KSO-G02-3CA-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-3CB-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-3CB-30-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-3CP-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-3CP-30-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-3CP-30-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-3CP-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-4CA-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-4CA-30-E	Електромагнетен вентил
KSO-G02-4CA-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-4CB-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-4CB-30-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-4CB-30-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-4CB-30-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-66CA-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-66CB-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-66CP-30	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-20AA-20	Соланоиден вентил
KSO-G03-20BA-20	Електромагнетниот-управувана вентил
KSO-G03-20BA-20-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-20BB-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-20BB-20-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-20BP-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-20BP-20-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-20BP-20-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2AA-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2AB-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2AB-20-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2BA-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2BA-20-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2BA-20-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2BA-20-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2BB-20-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2BB-20-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2BP-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2BP-20-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2BP-20-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2CA-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2CA-20-E	
KSO-G03-2CA-20-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2CA-20-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2CB-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2CB-20-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2CB-20-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2CP-20	Електромагнетниот вентил

Производ	Опис
KSO-G03-2CP-20-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2CP-20-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2DA-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2DA-20-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2DA-20-N	Соланоиден вентил
KSO-G03-2DB-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2DB-20-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2DB-20-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2DP-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2DP-20-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-2DP-20-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-3CA-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-3CB-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-3CB-20-N	Електромагнетниот-управувана вентил
KSO-G03-3CP-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-3CP-20-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-4CA-20	Електромагнетниот-управувана вентил
KSO-G03-4CA-20-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-4CA-20-N	Соланоиден вентил
KSO-G03-4CB-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-4CB-20-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-4CB-20-N	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-4CP-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-4CP-20-E	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-4CP-20-EN	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-66CA-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-66CB-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G03-66CP-20	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2CA-30-E	Електромагнетниот вентил
JM-G02-2N-20	Прирачник управувана вентил
KSO-G02-20BA-30	
KSO-G02-20BA-30-N	
KSO-G02-20BB-30	
KSO-G02-20BP-30	
KSO-G02-20BP-30-N	
KSO-G02-2AA-30-EN	
KSO-G02-2AP-30-EN	
KSO-G02-2BP-30-EN	вентил
KSO-G02-2CB-30-EN	
KSO-G02-2CP-30-EN	насочен контролен вентил
KSO-G02-2DA-30	
KSO-G02-2DA-30-N	
KSO-G02-2DB-30-EN	
KSO-G02-2DP-30-EN	
KSO-G02-2NP-30-EN	

Производ	Опис
KSO-G02-3CB-30-N	
KSO-G02-4CP-30	
KSO-G02-4CP-30-N	
AKZ149	Единица за ладење масло
AKZ569	Единица за ладење масло
AKZ909	Единица за ладење на маслото
GKL-2-50	Лубмакс маст
LUBMAX GKL-2-100	Маст со високи перформанси
LRV-43A	рикверц вентил
M-5 (35S-30S-20T-20T)	дистрибуција вентил
792.7040040026	БАЗА КОНТРОЛЕР 1Р И НМИ
DW 32 -H-20	нафта дистрибутер
KSO-G02-2CA-20	нокаут електромагнетниот вентил
LV-108C-2C	
J-V23A4RX-30	
MT02W55	Вентил
SFT-06-150W	ЕЛЕМЕНТ
EHU25-L04-A-30-V	
EHU25-L04-A-V-30	
JQG034E12	прелевање вентил
JSG064CD75X	Електромагнетниот вентил
MTC02P55	гас вентил
MG02P255	Притисок намалување на вентил
KSOG024CD30	Електромагнетниот вентил
JRG02322	пумпа
MP-02W-20-60	Вентил
HDINT1005	Вентил
EHU250740N903 - OEM	чилер
GKL-2-100 (grease)	кертриџ за маснотии
ERHQ014AAW1	Компресор
GKL-2-100	маст за кертриџ
LS-G02-40BP-30-EN-713	Насочен вентил за контрола
VZ80A3RX-10	хидраулична пумпа
J-V8A1RX-20 (6057301)	клипна пумпа
DV48-H	Вентил (го заменува застарениот дел број DV48-H)
BA-23-38-H3371	барел пумпа
J-V15A3RX-95RC	хидраулична пумпа
J-V23A2RX-30	пумпа
Oil seals(kit for J-V23A2RX-30 DAIKIN PUMP)	
LS-G02-2BP-30-EN	управувана вентил
J-V15A3RX-30	
J-V15A3RX-95	Пумпа
DV-44H-30	
DV-34H-30	

Производ	Опис
DW-48H-30	
HDFT-G10	ВЕНТИЛ-гас
EHU3007-40	EcoRich Power Pack
EHU25-M07-AE-30-V344	параметар поставувања
GKL-2-100S	Синглови (GREASE)
AKZ9-OP-K10	Термистор
332115201	ФИЛТЕР ЗА МАСЛО ЗА МАСЛО FR4A/FR3B
128810988	Филтер за масло Дихтунзи Постави
5003862/DK	Комплет за заптивки на компресорот 128810921
J-V23A4RX-30RC-X131	пумпа
C-KA-2A-30	
249137	Систем за подмачкување GREASE
KSO-G02-66CA-30-EN	Електромагнетниот контролен вентил
DAFEM6L0460Z	Мотор и пумпа за хидрауличната единица
EHU3007-40-N-902R	ХИДРАУЛИЧНА ЕДИНИЦА
DW-44H-30	Вентил за дистрибуција на подмачкување
AIR-EX-DFTX-50	БРЕНД КЛИМАТИЗАЦИЈА ФАБРИКА
KSO-G02-2NA-30-EN	Хидрауличен вентил
EHU2504-40	Пакет за напојување
EHU2507-40	
EHU25-L04-A-30-127E	-
KSO-G02-2BA-30-N-CLE	вентил
V15A3RX-95RC	Пумпа
J- KSO-G02-66CD-10	Електромагнетниот вентил
KSO-G02-2CP-30-EN	вентил
LS-G02-4CP-30-EN	Вентил
P/N: 743195, Type: J-V23A3RX-30	хидраулична пумпа
1YC32AXD	компресор
SGB-G03-1-20	Вентил за намалување на низок притисок
JGBC-G03-1-10	Намалување на вентил со обратен вентил
HDRIR-G02-1	
GKL-2-040	Маст кертриџ
EHU2504-40-C-127	
EHU25-M07-AE-30-V344	
(Parameters)	
KSO-G02-2BA-10-N	
KSO-G02-2CA-10-N	
J-VZ80A4RX-20-RC	хидраулична пумпа
MG-06P-2-11	
J-V23A3RX-3 0S1	пумпа
KSO-G02-2DA-30-CLE	вентил
seal kit V15A1RY-85	
JT170G-P8Y1	компресор
LB05F-11-N	Рачно управувана пумпа (LB) LUBYACE
J-V38A3RX-95	КЛИПНА ПУМПА

Производ	Опис
J-V70A3RX-60	КЛИПНА ПУМПА
PMMAEZ1Z2-30-3BA1-Z	IPM мотор
SUG0503-R760	Менувач пумпа
EHM6-M07-40-027A	
V15A3R-95RC	КЛИПНА ПУМПА
KSO-G02-2AP-30-CLME	ВЕНТИЛ
KSO-G02-2BP-30-CLME	ВЕНТИЛ
KSO-G02-2DA-30-EN	Вентил
LS-G02-2DP-30-EN	Вентил
KSO-G02-2CA-30-EN	заврши вентил
KSO-G02-4CA-30-EN	НАСОЧЕН КОНТРОЛЕН ВЕНТИЛ
SB-1YC32AXD	компресор
E-DLSN-140L-B-10	Прекинувач за ниво
JV-VR80-A4R X-20-RC	пумпа
KSO-G02-2BB-30-N-2T	електромагнетен вентил
V8A1RX-20	
JSO-G02-2NA-20-D	
MP-02A-20-55	ПИЛОТ УПРАВУВАНА ВЕНТИЛ
KSO-G02-7CA-30-CLE	
VD3-15A1R-95	пумпа
J-VZ80A4RX-10	.
5016694	
RP38A2-55-30-028	ПУМПА, РОТОР
FTXM35R	Daikin сидни монтирани единица за мултисплит надворешна единица
LT0707A-10	Ладилник за масло
KSO-G02-4CP-30-EN	електромагнетниот вентил
V15A3RX-95	пумпа
360157P	
5007346	
SB-1731836	печат комплет
V15AIRX-95	клипна пумпа
RP15A1-15Y-30-T	пумпа
EHM6-M07-40-028A	
MG-02P-03-55-T-74	
FTXG25EV1BW	Вентилатор мотор
V15A2RX-95RC	Пумпа
HSA235 400V-R410a-115v	компресор
JT300DATFYE@N	
KSO-G02-44CA-30-EN	Вентил
EHU30R0702-40	Хидраулична моќност Pack
DV-42H-30	Вентил за дистрибуција на подмачкување
KSO-G03-20AB-20-E	
RP23A1-22Y-30	роторот пумпа
HDIN-T06-0	проверете го вентилот
MG-02P-1-55	вентил

Производ	Опис
MG-02B-1-55	вентил
MG-02A-1-55	вентил
MG-02P-1-55-T	вентил
MC-02T-05-65	вентил
BT-602-50-WY	колектор блок
BT-402-50-WY	колектор блок
MT-02W-60	вентил
BG-02PT-55	
MG-02A-03-55-T-76	
BG-02AB-55	
KSO-G02-2DA-30-E	електромагнетниот вентил
DTA112B51	Мулти Сплит системи
KRP928A2S	интерфејс адаптер
MQC-02A-2-55-G	ОЛЕСНУВАЊЕ НА ВАЛФ
SGR-G03-1-10	
GKL-2-100/DL-2T	Маснотии
R04089011957	
MT-02W-50	
193599301	Даикин Мек Квеј 193599301 РЕЛАЈНА ФАЗА МОНИТОР 109-500VAC 10A/277V, 7A/30V, 8PIN СПДТ
FWB15CTV	
KS0-G02-2CP-30-N	
JSO-G02-2CA-20	ЕЛЕКТРОМАГНЕТЕН ВЕНТИЛ
V23A3RX-30	Дайкин пумпа
KSO-G03-4CP-20-CLE	
RXYSQ12TY1	
FXSQ40A	
FXSQ63A	
FXSQ140A	
BRC1H52W	
KS0-G02-4CA-30-EN	
KSO-G03-4CK-20	
10000110	Основен контролер IP
KSO-G02-4CA-30-E	
IT.AVV-VRV-N1	
KHRQ22M64H	
SOFTWARE N THE BOARD	
AKZ439	
RP15A322Y-30-150	
RXYSQ8TMY1B	Надворешна единица за клима уред
KSO-G02-9CA-30-EN	вентил
EHM6-M07-60-Z / 6071603	
V70A3RX-60	пумпа
AKZ569-C	Маслен ладилник
5043889 / FWP05C	

Производ	Опис
KFD-325-70-8A2(A)-869	
Seal kit for v15a1r40	
Seal kit for v15a1r95	
KS0-G02-9CA-30-EN	
MPD-04W-20-10	
BRC4C151	далечински
KS0-G02-2BB-30-EN	ХИДРАУЛИЧЕН ЕЛЕКТРОМАГНЕТЕН ВЕНТИЛ
KS0-G02-4CB-30-E	ХИДРАУЛИЧЕН ЕЛЕКТРОМАГНЕТЕН ВЕНТИЛ
KS0-G02-2CP-30-EN	ХИДРАУЛИЧЕН ЕЛЕКТРОМАГНЕТЕН ВЕНТИЛ
KS0-G02-4CP-30-E	ХИДРАУЛИЧЕН ЕЛЕКТРОМАГНЕТЕН ВЕНТИЛ
KS0-G02-2CA-30-E	ХИДРАУЛИЧЕН ЕЛЕКТРОМАГНЕТЕН ВЕНТИЛ
KSO-G02-2BA-90-N-21	
MG-02P-1-55-P-33	вентил
JRSS-G06-3-E2A-50	Електромагнетен релјефен вентил
KSO-G03-44CA-20	Електромагнетен вентил
KSH-G04-4CA-20	Насочен контролен вентил управуван со електромагнетен пилот
JSP-G03-2NA-40-DY	Електромагнетен вентил
MP-02W-50-55	Вентил за проверка на пилот
J-V70A2RX-60	Клипна пумпа
JSO-G02-4CA-20	
ECORICH EHU2504-40-C-127	
V15A1RY-95S23	пумпа
EHU30R0702-40-901	
V15A2R-95	КЛИПНА ПУМПА
KSO-G03-2BP-20-P-194	
KSO-G02-2AB-30-EN-7A4	Насочен контролен вентил
5009774	
KSO-G02- 2CA-30-E	